



ул. Македонија 12/3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk
www.dzr.gov.mk

Број: 14-73/5

Дата:12.03.2015

ДО
НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основен буџет (603) на НУ Национална галерија на Македонија - Скопје (во понатамошниот текст Галеријата).

Во изминатиот период не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на Галеријата за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

Ревизијата не изрази мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2013 година, а за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики, ревизијата изрази неповолно мислење.

Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 2013 година констатиравме дека кај Галеријата недоволно се преземени активности за воспоставување и функционирање на системот на интерни контроли во процесот на вршење на набавки и плаќања.

Деловните промени евидентирани во сметководствената евиденција не се прикажани хронолошки, односно точно не го одразуваат временскиот период на нивното настанување и не секогаш се евидентирани врз основа на веродостојни, вистинити и уредни сметководствени документи.

Пописот на средствата и изворите на средствата со состојба на 31.12.2013 година не е извршен на начин како што е предвидено во законските и подзаконските акти.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

Галеријата во сметководствената и внатрешната евиденција на недвижните ствари во државна сопственост што ги користат државните органи не ги евидентирала недвижните ствари дадени на користење.

Не се склучени анекс договори за вработување согласно новите бруто коефициенти на сложеност по групи, утврдени со воведување на концептот на бруто плата.

За евидентирани уметнички дела и книги во библиотека во вредност од 338.400 илјади денари и опрема во вредност од 900 илјади денари на ревизијата не и е презентирана целосна аналитичка евиденција од каде може да се констатира дека сите предмети се евидентирани.

Извршени се набавки во износ од 256 илјади денари без да се спроведат соодветни постапки за јавни набавки.

Со цел подобрување на состојбата во Галеријата, ревизијата даде препораки до надлежните органи и служби.

Со ревизијата се констатирани одредени состојби кои укажуваат на неизвесност и тоа:

Од Буџетот за 2013 година платени се обврски по извршни судски решенија кои потекнуваат од минати години во вкупен износ од 866 илјади денари, а во 2014 година до денот на ревизијата по извршни судски решенија платен е износ од 1.173 илјади денари.

Во тек е судска постапка во која Галеријата се наоѓа како тужена страна. Судскиот спор е за неисплатени надоместоци по склучени авторски договори за извршување на стручни работи за реализација на проекти. Вредноста на тужбеното барање на име неисплатени надоместоци е 217 илјади денари и придонеси по истите во износ од 93 илјади денари или вкупно 310 илјади денари.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 14-73/1 од 21.01.2015 година.

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 12 до 14 заедно со ревизија на усогласеност на НУ Национална галерија на Македонија - Скопје на сметката на основен буџет (603) за 2013 година, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември 2013 година и биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум, извештај за промените во главнината/капиталот и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2014 година, согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на НУ Национална галерија на Македонија – Скопје, за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Халиде Палоши – директор во период од 24.11.2011 до 13.03.2014 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на НУ Национална галерија на Македонија - Скопје се користени за планираните намени утврдени од страна

на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Поради изнесеното во точка 2.3. од овој Извештај, ние не бевме во можност да добиеме соодветен ревизорски доказ за да обезбедиме основа за изразување ревизорско мислење за финансиските извештаи на НУ Национална галерија на Македонија - Скопје, за 2013 година.

2. Цели и делокруг на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа:

- дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки, и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и
- дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз годишната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Кај субјектот предмет на ревизија не сме во можност да ја потврдиме реалноста и објективноста на презентираниите податоци во финансиските извештаи за 2013 година, а кои се однесуваат на утврдени состојби за неизвршен попис на средствата и изворите на средствата, внесување на податоци во сметководствената евиденција врз основа на неверодостојни, нецелосни и неуредни документи, неевидентирање на основни средства во сметководствената евиденција кои се доделени на користење, нецелосна евиденција на основните средства во сметководствената евиденција, како и непресметување на амортизација на основните средства за кои согласно законската регулатива е предвидено годишна пресметка на амортизација.

Поради прашањата изнесени погоре, ние не бевме во можност да добиеме доволен соодветен ревизорски доказ за да обезбедиме основа за изразување ревизорско мислење за финансиските извештаи за 2013 година.

Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 10.11. до 18.12.2014 година кај Галеријата од тим на Државниот завод за ревизија .

3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на ден 19.12.2014 година.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 14-73/1 од 21.01.2015 година.

3.1. Интерни контроли

3.1.1. При оценка на системот на интерни контроли кај процесот на набавки и плаќања во делот на прием и евиденција на документите во деловните книги, готовинското и безготовинското плаќање на обврските, а со цел да се утврди дали истите се дизајнирани и функционираат согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, поради нивното влијание на реалното и објективно презентирање на финансиските извештаи и усогласување на работењето со законите, ревизијата го констатира следното:

- не се донесени пишани процедури за текот на движење на документацијата и одобрување на истата од одговорните лица во соодветните одделенија;
- евидентираните документи во деловните книги не се контролирани од овластено лице за да се потврди целосноста, комплетноста и точноста на истите;
- одобрувањето на плаќањата на обврските кон добавувачите не се контролира од независно лице кое ја потврдува набавката на материјали или услуги;
- согласно актот за организација на работата и систематизација на работните места, во одделението за административно – правни, финансиски и технички прашања предвидено е работно место одговорен сметководител, но истото до денот на ревизијата не е пополнето. Сметководствено-финансиските работи ги извршува надворешно лице вработено по договор за дело.

Наведените состојби упатуваат дека во Галеријата недоволно се преземени активности за воспоставување и функционирање на системот на интерни контроли во процесот на вршење на набавки и плаќања согласно законските одредби , поради што постои ризик од погрешно прикажување на податоците во деловните книги и финансиските извештаи и ризик од неправилности и недоследности во примена на законските прописи.

Препорака

Одговорното лице на Галеријата да преземе мерки и активности за:

- донесување на пишани процедури и постапки кај процесот на набавки и плаќања во делот на прием и евиденција на документите во деловните книги како и плаќање на обврските со што ќе се овозможи обезбедување на целосен и соодветен систем на интерни контроли и
- да започне постапка за вработување и назначување на одговорен сметководител.

3.2. Усогласеност со закони и прописи

3.2.1. Со увид во деловните книги и начинот на нивното водење ревизијата констатира состојби кои упатуваат на непочитување на одредбите од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, а поради следното :

- податоците регистрирани во деловните книги не се презентирани хронолошки, односно точно не го одразуваат временскиот период на нивното настанување;
- податоците внесени во деловните книги не секогаш се поткрепени со уредни и комплетни сметководствени документи врз основа на кои ќе се потврди дека настанатата финансиска промена или трансакција е целосна и вистинита;
- аналитичката евиденција на основните средства, побарувањата и обврските не е целосна;
- не се води книга на влезни фактури која ќе обезбеди податоци за целосноста на евидентираниите промени;
- деловните промени во благајната не се евидентирани во сметководствената евиденција врз основа на изготвената и приложената документација кон благајничките дневници, туку на крајот на годината во основните сметки од сметководствената евиденција се евидентираат промени во благајната врз основа на износот на подигнатите средства од сметката;
- не е донесена одлука за висината на благајнички максимум;
- благајничките извештаи се потпишани само од благајникот, но не се проверени и контролирани од друго независно и одговорно лице.

Ваквата состојба не е во согласност со одредбите на член 7, 8, 12 и 14 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, и може да влијае на објективноста и реалноста на искажаните состојби во деловните книги и финансиските извештаи.

Препорака

Надлежните органи на управување и раководење на Галеријата да преземат мерки и активности со кои ќе се воспостави сметководствена евиденција согласно законските и подзаконските акти за сметководство.

3.2.2. Галеријата не преземала мерки и активности за извршување на целосен попис на средствата и изворите на средствата и усогласување на сметководствената со фактичката состојба на средствата и нивните извори со состојба на 31.12.2013 година.

Според искажаните состојби и извршениот увид во пописниот материјал, извештајот за извршен попис и донесените акти по истиот, ревизијата го констатира следното :

- извршен е физички попис само на ново набавените основни средства, без да се внесат во пописните листи сите средства со кои располага Галеријата, вредноста на истите, да се изврши усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба, поради што неможе да се утврди дали постојат разлики помеѓу фактичката и сметководствената состојба;
- основните средства не се означени со инвентарни броеви што го отежнува самото извршување на пописот;
- не е извршен попис на побарувањата и обврските, како и правниот основ за постоење на побарувањата и обврските, нивното уредно, хронолошки, целосно и правилно евидентирање, иако во сметководствената евиденција се евидентирани обврски во износ од 5.415 илјади денари, побарувања не се евидентирани, но според деловните промени има побарувања кои треба да бидат евидентирани;
- изготвениот извештај за извршениот попис е нецелосен, не содржи елементи од кои може да се констатира фактичка и сметководствена состојба на средствата и изворите на средствата и истиот не е доставен на разгледување до органите на Галеријата.

Од горенаведената состојба се констатира дека пописот на средствата и изворите на средствата со состојба на 31.12.2013 година не е извршен на начин како што е предвидено во одредбите на член 21 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и член 21 - 35 од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.

Непреземањето на активности и мерки и непочитувањето на наведените законски и подзаконски акти за спроведување на пописот предизвикува неможност да се утврди фактичката состојба на средствата и изворите на средствата во Билансот на состојба, да се изврши усогласување на фактичката со сметководствената евиденција и за евентуално утврдените разлики да се изјаснат надлежните органи. Освен тоа, немањето на реален увид во состојбата на побарувањата и обврските влијае на изработката на финансиските планови и реално пријавување на обврските по ставки во Министерството за финансии - Сектор за трезор.

Препорака

Органите на управување и раководење на Галеријата да преземат мерки и активности за квалитетно организирање и извршување на пописот на начин

превиден согласно законските и подзаконските акти за да се обезбедат податоци за усогласување на сметководствената со фактичката состојба.

3.2.3. За извршување на основната дејност на Галеријата, согласно одредбите на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи доделени и се на користење три објекти и тоа:

- Даут Пашин амам;
- Чифте амам и
- Мала Станица

Објектите Даут Пашин амам и Чифте амам се утврдени како споменици на културата со решенија на Заводот за заштита на споменици на културата.

Во својата сметководствена евиденција Галеријата ги нема евидентирано горе цитираните недвижни ствари кои и се дадени на користење, иако согласно законската регулатива истата ја има таа обврска.

Имено согласно одредбите од Законот и Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, Галеријата е должна недвижните ствари да ги евидентира во сметководствена евиденција, а согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, како и Одлука за начинот, формата и содржината на внатрешната евиденција на недвижните ствари во државна сопственост што ги користат државните органи, Галеријата е должна да води внатрешна евиденција за дадените недвижни ствари на користење.

Внатрешната евиденција на недвижните ствари треба да содржи податоци за недвижните ствари (адреса, катастарска општина, катастарска парцела, број на имотен лист, површина на земјиште или објект) основ за стекнување, сметководствена вредност на недвижните ствари во моментот на стекнување и други податоци.

Не евидентирањето на објектите во сметководствената и внатрешната евиденција не е во согласност со горе наведената законска регулатива и има за ефект нереално искажување на имотот кој и е даден на Галеријата на користење од страна на државата.

Препорака

Органите на управување и раководење на Галеријата во соработка со Министерството за култура да преземат мерки и активности за утврдување на вредноста на објектите и нивно евидентирање во сметководствената евиденција.

3.2.4. Со цел утврдување на точноста и законитоста на пресметаните и исплатени плати на вработените во НУ Национална галерија на Македонија - Скопје, ревизијата изврши увид во персоналните досиеја, при што е констатирана следната состојба:

- не се склучени анекс договори за вработување согласно новите бруто коефициенти на сложеност по групи, утврдени со воведување на концептот на бруто плата, а со неколку вработени не се воопшто склучени договори за вработување (има само решенија за работно место и решенија за плата) и
- не е извршено враќање на работничките книшки на поголем број на вработените и покрај тоа што Галеријата имала обврска да ги врати најдоцна до 4 ноември 2008 година.

Утврдените состојби не се во согласност со член 8 од Колективниот договор на Галеријата и член 15 и 28-а од Законот за работните односи.

Непочитувањето на наведените законски и подзаконски акти придонесува за постоење на ризик од недостаток на потребни документи како основа за остварување на правата од работен однос.

Препорака

Надлежното лице за водење и ажурирање на персоналните досиеја на вработените да преземе мерки и активности за комплетирање на персоналните досиеја согласно законските и подзаконските акти.

3.3. Финансиски извештаи

Биланс на состојба

3.3.1. Ревизијата не се увери во реалноста и објективноста на искажаната вредност на материјалните средства во Билансот на состојба и тоа: Други материјални средства – уметнички дела и книги во библиотека во вредност од 338.400 илјади денари и сегашна вредност на опремата во износ од 900 илјади денари или вкупно 339.300 илјади денари, а заради следното:

- Галеријата во својата синтетичка евиденција ги има евидентирани уметничките дела и книги во библиотека во вредност од 338.400 илјади денари, но на ревизијата не и е презентирана целосна аналитичка евиденција од каде може да се види дека сите предмети се евидентирани и во аналитичката и во евиденцијата на основните сметки (синтетика), дали одредени предмети се евидентирани само во едната евиденција или воопшто не се евидентирани;
- салдото искажано за уметничките дела и книги во библиотека во износ од 338.400 илјади денари е пренесено салдо од 2011 година, односно во сметководствената евиденција не се евидентирани промени во 2012 и 2013 година, иако според извештаите за извршен попис на подвижни културни добра во 2012 и 2013 година има промени;
- на ревизијата не и е презентирана ажурирана книга на основни средства (опрема) од која може да се согледаат видот, количината, датумот на набавка, износот на отписот и други елементи, како и дали аналитичката евиденција е усогласена со синтетичката евиденција и

- во сметководствената документација за 2013 година не е евидентирана пресметана амортизација на опремата, а салдото на исправката на вредноста е пренесено од 2012 година.

Ваквиот начин на евиденција не е во согласност со одредбите на член 8 и 19 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и има за ефект нереално искажување на позициите на материјални средства и државниот јавен капитал во билансот на состојба, намалување на квалитетот на финансиските извештаи и релевантноста и веродостојноста на информациите кои ги даваат истите.

Препорака

Органот на раководење на Галеријата да преземе мерки и активности за воспоставување на целосна и точна сметководствена евиденција за материјалните средства од која може да се согледа видот, движењето, вредноста, бројноста, како и местото каде се наоѓаат материјалните средства.

3.4. Користење на средства согласно законските прописи

Јавни набавки

- 3.4.1. Во текот на 2013 година извршени се плаќања во вкупен износ од 256 илјади денари за услуги за превод и лектура на говори и текстови за изложба и за телефонски услуги, за кои не е спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка. Набавката на стоки и услуги без да се спроведат соодветни постапки за јавна набавка не е во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки и ги нарушува основните начела на кои се темели Законот за јавни набавки а тоа се : еднаква и недискриминаторска положба на понудувачите, транспарентност и јавност при набавките.

Препорака

Набавката на стоки и услуги да се врши во согласност со пишаните правила и норми во законската регулатива во функција на обезбедување конкуренција, еднаков третман и недискриминација, транспарентност и јавност при набавките.

Вкупни ефекти од наодите

Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 3.2. и 3.3 погоре е неможност за потврдување на реалноста и објективноста на презентираниите податоци во финансиските извештаи за 2013 година, како резултат на неизвршен попис на средствата и изворите на средствата, внесување на податоци во сметководствената евиденција врз основа на неверодостојни, нецелосни и неуредни документи, неевидентирање на основни средства во сметководствената евиденција кои се доделени на користење, нецелосна евиденција на основните средства, како и непресметување на амортизација на основните средства за кои согласно законската регулатива е предвидено годишна пресметка на амортизација.

4. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките од 3.2 и 3.3. од овој извештај, ние не бевме во можност да добиеме достатни соодветни ревизорски докази за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Согласно на тоа ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на Националната установа Национална галерија на Македонија-Скопје – Сметка на основен буџет (603) на ден 31 декември 2013 година.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките од 3.2. 3.3 и 3.4 активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Националната установа Национална галерија на Македонија-Скопје – Сметка на основен буџет (603) на ден 31 декември 2013 година не се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени практики.

5. Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет

- 5.1. Од буџетот на Галеријата за 2013 година одлеани се парични средства за плаќање по Извршни судски решенија за неизмирени обврски на Галеријата кои потекнуваат од 2008 до 2013 година во вкупен износ од 866 илјади денари, од кои на име главен долг е платен износ од 413 илјади денари, камата во износ од 186 илјади денари и трошоци за извршување во износ од 267 илјади денари. Во 2014 година до денот на ревизијата по извршни судски решенија платен е износ од 1.173 илјади денари, од кои на име главен долг е платен износ од 640 илјади денари, камата во износ од 417 илјади денари и трошоци за извршување во износ од 116 илјади денари. Ненавременото евидентирање и преземањето мерки во изминатиот период од страна на Галеријата за измирување на обврските придонело дополнително да се одлеат парични средства на име камата и трошоци за извршување за ненавремено платени обврските.
- 5.2. Во тек е судска постапка во која Галеријата се наоѓа како тужена страна. Судскиот спор е за неисплатени надоместоци по склучени авторски договори за извршување на стручни работи за реализација на проекти. Вредноста на тужбеното барање на име неисплатени надоместоци е 217 илјади денари и придонеси по истите во износ од 93 илјади денари или вкупно 310 илјади денари. Имајќи ја во предвид висината на тужбеното барање во делот на главниот долг, евентуалните пресметани и признаени камати и судски трошоци за водење на постапката постои ризик дополнително да се одлеат парични средства.

Скопје, 09.03.2015 година

НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Национална галерија на Македонија - Скопје			
Сметка на основен буџет (603)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2013 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2013	2012
Приходи			
Трансфери и донации	3.1.1.	27.301	21.705
Вкупно приходи		27.301	21.705
Расходи			
Тековни расходи			
Плати и надоместоци	3.2.1.	14.469	14.924
Стоки и услуги	3.2.2.	4.094	1.247
Субвенции и трансфери	3.2.3.	8.738	5.235
Вкупно тековни расходи		27.301	21.406
Капитални расходи			
Капитални расходи		0	299
Вкупно капитални расходи		0	299
Вкупно расходи		27.301	21.705

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 12

НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Национална галерија на Македонија - Скопје			
Сметка на основен буџет (603)			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2013	2012
Актива			
Тековни средства			
Активни временски разграничувања	4.1.1.	5.415	2.087
Вкупно тековни средства		5.415	2.087
Постојани средства			
Материјални средства	4.2.1.	339.300	339.147
Вкупно постојани средства		339.300	339.147
Вкупна актива		344.715	341.234
Пасива			
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	4.229	881
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	1.186	1.206
Вкупно тековни обврски		5.415	2.087

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор _____ 13

НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
 СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)
 КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Национална галерија на Македонија - Скопје			
Сметка на основен буџет (603)			
ПРЕГЛЕД			
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2013ГОДИНА			
			во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2013 година	339.147	-	339.147
Зголемување по основ на:	153	-	153
Набавки	153	-	153
Состојба 31.12.2013 година	339.300	-	339.300

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор _____ 14